

ФК Брегалница 2008 АД Штип

**Финансиски извештај
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сéопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-29

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и раководството на АД ФК Брегалница 2008 Штип

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 2 до 6) на АД ФК Брегалница 2008 Штип (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сѐопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѐвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај побарувањата од трансфери на играчи (Белешка 19) во износ од 2.156 илјади денари, постојат салда постари од една година во износ од 2.156 илјади денари, за кои постои неизвесност за нивна наплата и не е пресметано оштетување.

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај Други побарувања (Белешка 20) во износ од 580 илјади денари, постојат салда постари од една година во износ од 580 илјади денари, за кои постои неизвесност за нивна наплата и не е пресметано оштетување.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК Брегалница 2008 Штип, на ден 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2023, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

Скопје, 31 март 2025 година

Овластен ревизор


Ивана Атанасовска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје



Управител

БОРИСЛАВ АТАНАСОВСКИ


НАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2024 година, АД ФК Брегалница 2008 Штип, работеше во согласност со утврдените стратешки и годишни цели на Друштвото, како и утврдената деловна политика. АД ФК Брегалница 2008 Штип во изминатиот период својата активност ја остваруваше со извршување на основната дејност, нејзино зајакнување, унапредување и проширување заради постигнување на подобри економски ефекти во своето работење.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната цел на работење согласно со потребите за одржување на ликвидност со поддршка на главниот спонсор и имател на акциите и исполнување на условите за натпреварување во соодветна фудбалска лига.

Заради ваквата состојба Друштвото остваруваше приходи од спонзори и од влезници заради остварување на главните цели кои се состојат од одржување на ликвидноста и ефективно натпреварување во втората фудбалска лига на Република Северна Македонија.

Успешно се остварени поставените цели и планираната деловна политика на Друштвото за дадениот период во сите сегменти од своето работење.

и во 2024 година АД ФК Брегалница 2008 Штип очекува дека со поддршка од спонзорите и имателите на акциите успешно ќе ги оствари поставените цели односно зајакнување, унапредување и проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност.

Друштво за спортски дејности
Фудбалски клуб АД Брегалница 2008 Штип

Претседател,

Емил Тодев



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3	240	121
Приходи од спонзорство и реклама	4	11.500	26.830
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		-
Приходи од комерцијални активности	6	3.217	8.500
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7	8.837	7.108
Останати оперативни приходи	8	26	1.098
Вкупни приходи		23.820	43.657
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(2.106)	(1.935)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(19.506)	(25.473)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(1.463)	(1.451)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(6.877)	(8.077)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		-
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		-
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(54)	(53)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	461	(13)
Вкупно расходи		(29.545)	(37.002)
Добивка (загуба) пред оданочување		(5.725)	6.655
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	-	(667)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(5.725)	5.988
Дивиденди		-	-
Добивка(загуба) по дивиденди		-	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна загуба/добивка		(5.725)	5.988

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Брегалница 2008 Штип се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател:



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024
(во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	37	5.832
Побарувања од трансфери на играчи	19	2.156	2.156
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	580	580
Даночни средства	22	517	172
Залихи	23	-	-
Останати тековни средства	24	48	69
Вкупно тековни средства		3.338	8.809
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	12.454	13.342
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		48
Вкупно не-тековни средства		12.454	13.390
Вкупно средства		15.792	22.199
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ	35	700	160
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените	37	234	
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	113	147
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		
Други обврски за даноци	40	174	299
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42	2.165	3.240
Вкупно тековни обврски		3.386	3.846
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Обврски за позајмици и други долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		

Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		
Други долгорочни обврски за даноци	49		
Долгорочни исправки	50		
Останати нетековни обврски	51		
Вкупно нетековни обврски			
Нето средства/обврски		12.406	18.353
Акционерска главнина	52		
Оснивачки капитал		1.538	1.538
Законска резерва			
Останати резерви		6.745	6.745
Акумулирана добивка (загуба)		4.123	10.070
Вкупно акционерска главнина		12.406	18.353

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК Брегалница 2008 Штип се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,



6

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2024 год.	1.538		10.070	6.745	18.353
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки			(222)		(222)
Добивка(загуба) за периодот			(5.725)		(5.725)
Останата сеопфатна добивка					
На 31.12.2024 год.	1.538		4.123	6.745	12.406

Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	31.12.2024	31.12.2023
Парични текови од оперативни активности		
Загуба/Добивка пред оданочување	(5.725)	6.655
Данок на добивка		(667)
<i>Корекции за:</i>		
Амортизација		
Оштетување на основни средства	1.463	1.451
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(324)	(1.795)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(460)	(98)
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности		5.546
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		(47)
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи и останати вработени и ангажирани лица		
-Готовински одлив од набавка на основни и нематеријални средства	(575)	
-Готовински приливи (одливи)од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности		
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности		
Останати готовински приливи (одливи)	(174)	
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(5.795)	5.499
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	5.832	333
Пари и парични активности на крајот на годината	37	5.832

Бележките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК Брегалница 2008 Штип (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 28.07.2012 во Централниот Регистер на Република Северна Македонија, под деловоден број 6807372.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 12 вработени и 7 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб Брегалница 2008 Штип, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Емил Тодев.

Членови на Управен одбор се:

1. Роберт Христов,
2. Александар Попов,
3. Илија, Жежев,
4. Мане Ризов

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА, му е пренесено на Друштвото ФК Брегалница 2008 Штип и тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година АД Фудбалскиот клуб Брегалница 2008 Штип, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/2024.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2024
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, а кој важи и за 2025 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Продажба на влезници-државни натпревари	240	121
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
Продажба на влезници - останати		
	<u>240</u>	<u>121</u>

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор	7.500	17.830
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа	4.000	9.000
Спонзорства и реклами-останати		
	<u>11.500</u>	<u>26.830</u>

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		
	<u> </u>	<u> </u>

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија	3.217	8.500
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од комерцијално работење – членарина (не поврзани со натпревари)		
Приходи од комерцијално работење – останати		
	<u>3.217</u>	<u>8.500</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат	8.837	7.108
	<u>8.837</u>	<u>7.108</u>

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		900
Донации- добиени од неповрзани страни		
Донации – добиени од поврзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот	26	198
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		
	<u>26</u>	<u>1.098</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за продажба поврзани со трговија		
Трошоци за канцеларски материјали	45	60
Трошоци за одржување хигиена	153	291
Други материјални трошоци	1.908	1.584
	<u>2.106</u>	<u>1.935</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Нето плати за вработени – играчи	2.659	2.779
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	3.460	18.310
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	1.753	3.343
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	7.872	24.432

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Нето плати за вработени – технички кадар			
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар			
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар			
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – технички кадар			
Нето плати за вработени – останати		958	695
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		9.075	
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		1.601	346
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			
(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		<u>11.634</u>	<u>1.041</u>
ВКУПНО (I)+(II)+(III)		<u>19.506</u>	<u>25.473</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Депрецијација на основни (материјални) средства		
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)	1.463	1.451
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	<u>1.463</u>	<u>1.451</u>

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за користење на средства (оперативен лизинг)		
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за објекти и опрема		
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал	2.595	2.391
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	4.282	5.686
	<u>6.877</u>	<u>8.077</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање		
Добивка/загуба од останати вработени и ангажирани лица		
Трошоци за агенти/посредници		
Трошоци направени со поврзани страни		

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Капитална добивка/загуба од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална добивка/загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци тн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци од камати	(69)	(23)
Приходи од камати	15	
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		(30)
Останати финансиски приходи/трошоци		
	54	53

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Останати неоперативни приходи	469	7
Останати неоперативни трошоци	(8)	(20)
	461	(13)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
17. ДОБИВКА/ЗАГУБА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Добивка (загуба) пред оданочување	(5.725)	6.655
Данок по даночна стапка од 10% (2024: 10%)		(667)
Данок на непризнати расходи		
	(5.725)	5.988
Добивка (загуба) по оданочување		
Исплатена дивиденда/малцинско учество		

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Парични средства во банки (МКД)	37	5.832
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	37	5.832

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од трансфери на играчи	2.156	2.156
	2.156	2.156

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од членки на групацијата		
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарување од купувачи	580	580
Други побарувања		
АВР		
	<u>580</u>	<u>580</u>

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарување за повеќе платен ДДВ	517	172
Побарување за ДД		
Побарување за персонален данок		
	<u>517</u>	<u>172</u>

23. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Залихи на материјали	-	-
Залихи на ситен инвентар	-	-
Ситен инвентар во употреба	-	-
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба	-	-
Залиха на трговска стока	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Останати тековни средства	48	69
	<u>48</u>	<u>69</u>

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

	Во илјади Денари			
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2024		9.654	8.021	17.675
Нови набавки		307	268	575
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31.12.2024		9.961	8.289	18.25
Акумулирана депресијација				
Состојба, 01 јануари 2024		(4.333)		(4.333)
Трошок за периодот		(1.463)		(1.463)
Состојба, 31.12.2024		(5.796)		(5.796)
Сметководствена вредност на 31.12.2024		4.165	8.289	12.454

Друштвото нема (има) (непотребното да се избрише) дадено средства под хипотека или залог.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		<u>Нематеријални средства</u>	
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2024			
Нови набавки			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31.12.2024			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2024			
Трошок за периодот			
Состојба, 31.12.2024			
Сметководствена вредност на 31.12.2024			

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	<u>Во илјади Денари</u>	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	<u>Во илјади Денари</u>	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни даночни средства		

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Останати нетековни средства	48	48
	48	48

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за заеми и кредити		

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за трансфери на играчи кон клубови		
Тековна обврска за трансфери на играчи – факторинг		

35. ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски кон ФФМ	700	160
	<u>700</u>	<u>160</u>

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти	-	-

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	234	
Тековни обврски кон вработените за нето плати -технички кадар		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	<u>234</u>	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		
Обврска за даноци на плата за вработени-технички кадар		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати	113	147
	<u>113</u>	<u>147</u>

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за даноци	174	299
	<u>174</u>	<u>299</u>

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за тековни исправки		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други тековни обврски	2.165	3.240
	<u>2.165</u>	<u>3.240</u>

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		
	<u> </u>	<u> </u>

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи кон клубови		
Долгорочна обврска за трансфер на играчи – факторинг		
	<u> </u>	<u> </u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

45. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-технички кадар за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-технички кадар		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други нетековни обврски		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25.000 односно Ден 1.538.000 на ден на основање, со вкупен број на акции 250 со поединечна номинална вредност од ЕУР 100 /акција (Ден 61,52 акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Општина Штип, Штип	750.544	12.200	48,8%
Кирил Гогов	787.456	12.800	51,2%
Вкупно:	1.538.000	25.000	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото не остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 31.12.2024 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

-Набавки			
-			
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)			
-Побарувања			
-Обврски			
-Предажби			
-Набавки			
-			

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06807372

Целосно име: Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ

БРЕГАЛНИЦА 2008 АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	12.454.422,00			13.342.229,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	12.454.422,00			13.342.229,00
13	-- Постројки и опрема	1.011.644,00			1.514.843,00
18	-- Материјални средства во подготовка	6.387.969,00			6.230.381,00
19	-- Останати материјални средства	5.054.809,00			5.597.005,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.337.920,00			8.856.794,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	3.253.037,00			2.976.530,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.735.784,00			2.735.784,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	517.253,00			171.519,00
50	-- Побарувања од вработените				69.227,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	48.000,00			48.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	48.000,00			48.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	36.883,00			5.832.264,00
60	-- Парични средства	36.883,00			5.832.264,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	15.792.342,00			22.199.023,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	12.406.376,00			18.353.005,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.750,00			1.537.750,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	6.745.496,00			6.745.496,00
74	-- Останати резерви	6.745.496,00			6.745.496,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	9.847.707,00			4.081.326,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				5.988.433,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.724.577,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.385.966,00			3.846.018,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до	3.385.966,00			3.846.018,00

	108)			
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.844.164,00		3.091.396,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	112.790,00		146.592,00
100	-- Обврски кон вработените	254.752,00		308.400,00
101	-- Тековни даночни обврски	174.260,00		299.630,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	15.792.342,00		22.199.023,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	23.810.888,00			43.651.448,00
202	-- Приходи од продажба	256.357,00			102.118,00
203	-- Останати приходи	23.554.531,00			43.549.330,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	30.133.187,00			36.949.692,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.118.869,00			1.306.943,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.150.200,00			3.983.673,00
212	-- Останати трошоци од работењето	17.233.160,00			20.893.533,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.159.096,00			8.124.881,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.024.202,00			3.466.258,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	225.909,00			222.025,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.490.245,00			1.495.925,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.418.740,00			2.940.673,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.463.064,00			1.451.424,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				1.129.905,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	361,00			
222	-- Останати расходи од работењето	8.437,00			59.333,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	667.895,00			7.416,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	183.900,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	183.900,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14.257,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	111,00			300,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	469.627,00			
233	-- Останати финансиски приходи				7.116,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	70.173,00			53.305,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со	69.722,00			23.182,00

неповрзани друштва				
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	451,00		30.123,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)			6.655.867,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	5.724.577,00		
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)			6.655.867,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	5.724.577,00		
252	-- Данок на добивка			667.434,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)			5.988.433,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	5.724.577,00		
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00		15,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината			5.988.433,00
270	-- Загуба за годината	5.724.577,00		
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)			5.988.433,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	5.724.577,00		

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на АД ФК Брегалница 2008, Штип Извршниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на АД ФК Брегалница 2008, Штип во текот на 2024 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2024 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Одборот на директори на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од деловни активности	23.794	42.559
Останати деловни приходи	26	1.098
Употребени сировини и помошни материј.	-2.106	-1.935
Плати и надоместоци од плати	-19.506	-25.473
Амортизација	-1.463	-1.451
Останати деловни расходи	-6.877	-8.077
Загуба/Добивка од редовно работење	-6.132	6.721
Финансиски приходи	407	
Финансиски расходи		-66
Загуба/Добивка пред оданочување	-5.725	6.655
Данок од добивка	-667	-667
Нето загуба/добивка	-6.392	5.988

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

СРЕДСТВА

Недвижности, постројки и опрема
Останати нетековни средства
Вкупно долгорочни средства

2024

2023

12.454

13.342

48

12.454

13.390

Побарувања од купувачи
Останати краткорочни побарувања
Парични средства
Вкупно тековни средства

2.736

2.736

565

241

37

5.832

3.338

8.809

ВКУПНО СРЕДСТВА

15.792

22.199

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Основна главнина
Останати резерви
Нераспределена добивка
Траен капитал

1.538

1.538

6.745

6.745

4.123

10.070

12.406

18.353

Обврски по долгорочни кредити

Обврски према добавувачи
Останати краткорочни обврски
Вкупно тековни обврски

1.221

606

2.165

3.240

3.386

3.846

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

15.792

22.199

Треба да се напомене дека наплатата на стасаните побарувања од купувачите и натаму е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Штип, март 2025 година

Извршен директор

